

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 1/10, 48/10, 124/10, 123/12, 93/2013 и 187/13), Градоначалникот на Општина Крива Паланка, на ден 05.02.2014 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини на КП 5359, КО Кркља, општина Крива Паланка, која се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на www.krivapalanka.gov.mk.
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 од Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини на КП 5359, КО Кркља, општина Крива Паланка, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: станува збор за мала површина (0,21 ха), намената на просторот е изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини, на земјиште (ливада) од 7 класа, се наоѓа на надморска висина од околу 1500 м во област во која нема да има влијание врз животната средина и нема да биде загрозен биодиверзитетот;
4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до министерот за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Бр. 29-429/1 од 05.02.2014
Место: Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл. Правник Арсенчо Алексовски